

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14 и 10/15), министерот за здравство донесе

## **У П А Т С Т В О**

### **ЗА МЕДИЦИНСКОТО ЗГРИЖУВАЊЕ ПРИ АКУТЕН БАКТЕРИСКИ ПРОСТАТИТИС**

#### **Член 1**

Со ова упатство се утврдува медицинското згрижување при акутен бактериски простатитис.

#### **Член 2**

Начинот на медицинското згрижување при акутен бактериски простатитис е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

#### **Член 3**

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на медицинското згрижување при акутен бактериски простатитис по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на згрижувањето, при што истото од страна на докторот соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

#### **Член 4**

Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за практикување на медицина заснована на докази при акутен простатитис („Службен весник на Република Македонија“ бр. 173/13).

#### **Член 5**

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2802/1  
02 март 2015 година  
Скопје

**МИНИСТЕР**  
**Никола Тодоров**

---

## АКУТЕН БАКТЕРИСКИ ПРОСТАТИТИС

МЗД Упатство  
8.1.2014.

- Основни правила
- Симптоми[http://www.terveysportti.fi/pls/ebmg/ltk.naytaartikkeli?p\\_artikkeli=ebm00244&p\\_haku=urology-s1#s1](http://www.terveysportti.fi/pls/ebmg/ltk.naytaartikkeli?p_artikkeli=ebm00244&p_haku=urology-s1#s1)
- Диференцијална дијагноза и иследувања
- Клинички и лабораториски наоди
- Третман
- Понатамошни иследувања

### ОСНОВНИ ПРАВИЛА

- Обично фебрилна болест со интензивни симптоми. Простата е типично веома чувствителна на палпација.

### СИМПТОМИ

- Пораст на фреквенција на мокрењето , чувство на горење во долниот абдомен = симптоми на уринарна инфекција.
- Проблеми со мокрење, болно мокрење.
- Пациентот често има покачена температура и се чувствува лошо.

### ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА

- Инфекции на уринарен тракт(ИУТ)
  - Секогаш побарај ЦРП тест(најчесто покачен) и бактеријална уринарнокултура.
  - Голем број на леукоцити, муцус и бактерии обично се наоѓаат во примерок на урина.
- Сексуално преносливи болести (кламидија, гонореја).
  - Испитување на уринокултура или ПЦР<sup>1</sup> тест.
- Хроничен бактериски простатитис, види 1.

### КЛИНИЧКИ И ЛАБОРАТОРИСКИ НАОДИ

- Осетливост во долниот абдомен.
- Многу болна простата на палпација.

### ТРЕТМАН

- Перорален внес на флуорокинолони или триметоприм-сулфаметоксазол во нормални (ИУТ) дози е обично доволен. Од флуоро кинолоните, ципрофлоксацинот и норфлоксацинот се постигнуваат највисоки концентрации. Траењето на третманите најмалку 4 недели.
- Ако пациентот има покачена температура и јако изразени симптоми, иницијалниот третман треба да содржи цефуроксим и.в. во болница во текот на една недела, а потоа продолжување на орални медикаменти уште 3 недели.
- Масажа на простата е *контраиндицирана*.

---

<sup>1</sup> Polymerase chain reaction (PCR).

- Супрапубична цистостомија понекогаш е потребна заради обезбедување на празнење на мочниот меур. *Не се прави катетеризација.*

### ПОНАТАМОШНИ ИСЛЕДУВАЊА

- Види ИУТ кај мажи:2.

### РЕФЕРЕНЦИ

Authors: Teuvo Tammela Article ID: ebm00244 (011.010) © 2012 Duodecim Medical Publications Ltd

1. EMB Guidelines 8.1.2014. [www.ebm.guidelines.com](http://www.ebm.guidelines.com)
2. Упатството е ажурирано до 2014 г.
3. Упатството треба да се ажурира еднаш на 2 години.
4. Предвидено е следно ажурирање до јануари 2016 година.

Упатството го ажурирал: Слободан Ристовски  
Координатор: Проф. Д-р К. Зафировска